

Дарко СТОЈАНОВ, Петар ТОДОРОВ

КЛУБ НА МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ НА МАКЕДОНИЈА - КЛИО

Неодамна, во Република Македонија се појави уште едно историско друштво: „Клуб на млади историчари на Македонија - Клио“. Формирањето на клубот претставуваше иницијатива на студентите на Институтот за Историја. Својата дејност клубот официјално ја започна на 4 ноември 2002 година, по добиеното решение од Министерството за правда. Седиштето на клубот е на Филозофскиот факултет, на бул. „Крсте Мисирков“ Б.Б., Скопје. Претседател на клубот е Илија Цурев, а секретар Александар Шопов.

„Клуб на млади историчари на Македонија - Клио“ е самостојно, невладино, непрофитно, непартиско здружение на граѓани. Основни цели и задачи на Клио се:

- организирање на семинари
- издавање на свое гласило (весник)
- посета на археолошки локалитети
- посета на научни установи и запознавање со нивната дејност и фондови
- дебати и трибини за историски и актуелни теми
- собирање и печатење на историски материјали од Интернет
- обезбедување на технички средства кои ќе помогнат во осовременувањето на наставата на факултетот
- работа на студентски, историски и други проекти
- разгледување на состојбата на македонската историографија
- соработка со други невладини организации во Република Македонија
- меѓународна соработка со слични организации од светот
- размена на студенти со други држави
- заштита и унапредување на интересите на Република Македонија
- строго немешање на политички ставови во работата и интересите на клубот

Во „Клубот на млади историчари на Македонија - Клио“ може да членува секој студент, постдипломец на историја или некоја од сродните науки, како и сите други лица кои пројавуваат афинитети кон историската наука, до 30 годишна возраст, а ги прифаќаат целите, задачите и обврските на клубот.

Во изминатите неколку месеци од своето основање, Клио стана член на европското здружение на студентите по историја „International Students of Histo-

гу Association“ (ISHA), организираше предавања на професори од други универзитети (Amedeo Feniello, Arthur Pitz, Георге Митревски), курс за дебатели (во соработка со Младински образовен форум), посета на НУБ „Св. Климент Охридски“, изработи каталог на историската литература од скопските книжарници. Во наредниот период клубот ќе го издаде првиот број од својот весник „Historia est“, ќе продолжи со организирање на своите предавања и организира своја програма по повод стогодишнината на Илинденското востание.

Клубот има за цел со својата дејност да придонесе во создавањето на подобра атмосфера во која студентите по историја и сите други заинтересирани ќе можат да ги реализираат своите идеи. Истовремено клубот се надева дека ќе развие широка соработка со институциите и организациите кои се занимаваат со историјата.